

ГРАЃАНИТЕ НА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СЕ ЗАГРИЖЕНИ ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА, ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА, ЕКОНОМСКОТО ОПОРАВУВАЊЕ

*Помеѓу предизвиците спаѓаат КОВИД-19, довербата во владата и надворешните
нелиберални влијанија*

СКОПЈЕ, 12 август - 64% од граѓаните на Северна Македонија веруваат дека земјата се движи во погрешна насока.

Во најновата анкета на јавното мислење на Националниот демократски институт (НДИ), граѓаните на Северна Македонија беа анкетирани на теми поврзани со демократија, владеење, мислење за Ковид-19, геополитика и дезинформации.

Мало мнозинство граѓани во Северна Македонија (52%) сметаат дека има назадување на демократијата. 58% од граѓаните ја преферираат демократијата како систем на владеење, но се скептични дека основните принципи како владеење на правото се достижни. На 56% од испитаниците квалитетот на живот им е поважен од демократските стандарди. Парадоксално, 72% преферираат и демократско управување но и владеење со „цврста рака“.

Економијата/можностите за вработување (37%), како и здравствените услуги/КОВИД-19 (21%) се главни проблеми за испитаниците, додека недовербата во судството (67%) и јавното обвинителство (63%) и понатаму опстојува.

„Граѓаните немаат доверба во политичарите, а 53% од испитаниците немаат доверба во 'ниту еден политичар' и очекуваат власта да работи на подобрување на економијата и здравството“, изјави Роберт Скот Хејзлет, директор на НДИ во Северна Македонија, додавајќи дека „загриженоста за политичката неказниност и блокираните европски интеграции продонесуваат кон лошите перцепции за иднината на државата и нејзините демократски капацитети.“

Поддршката за Европската Унија е намалена во Северна Македонија. Иако 67% од испитаниците би гласале за членство во ЕУ, перцепциите за ЕУ се влошени, а 19% се против членството во ЕУ - процент кој во 2018 изнесувал 10%.

Поддршката за НАТО останува висока со 63% (64% во 2018), додека противењето на воениот сојуз се зголемило за 9% во однос на 2018, и сега изнесува 24%.

Позитивното мислење за Турција, Русија, САД и Кина е зголемено во однос на 2018. Граѓаните имаат најдобро мислење за Турција (52%, зголемено од 42% во 2018)) и Русија (48%, кое се зголемило од 32% во 2018). Позитивното мислење за САД (43%) и Кина (38%) е намалено.

Испитаниците остануваат лично загрижени за состојбата со КОВИД-19. Значајно мнозинство од испитаниците се „многу загрижени“ за пандемијата, а власта доби лоши оценки за рестрикциите и комуникацијата за време на пандемијата, иако граѓаните имаат доверба во владините податоци поврзани со КОВИД-19.

87% од испитаниците веруваат дека во медиумите се шират и дезинформации. 68% од испитаниците им веруваат на социјалните мрежи, а се информираат преку пријателите, семејството и колегите. Фејсбук, Инстаграм и Јутјуб се доминантните платформи преку кои граѓаните се информираат, но испитаниците преферираат да дискутираат за политика и вести лице во лице, а не во интернет просторот.

Ова истражување е наредено од НДИ, а спроведено во Северна Македонија од страна на ИПСОС во март и април 2021, на репрезентативен примерок од 2410 испитаници, со маргина на грешка +/- 2%, преку CAPI и SAWI телефонски и интернет анкети. Ова истражување е финансирано од страна на Американската агенција за меѓународен развој (УСАИД). Резултатите не секогаш ги претставуваат ставовите на НДИ, УСАИД, или владата на САД.

###